



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035

ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАРТА НА УСЛУГА БР. 27

ВИД – ИМЕ НА УСЛУГАТА	ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА	<ol style="list-style-type: none">1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува2. Доказ за регистрирана дејност (решение од упис во централен регистар) не постаро од 60 дена3. Копие од сертификата за професионална компетентност на управителот или одговорното лице на фирмата4. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на авто такси превоз на патници (копија од сообраќајни дозволи, договор, заверени кај нотар)5. Потврда за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови на возилата (издадена од станицата за технички преглед на возилата)6. Доказ дека има вработено авто - такси возачи (образци М1/М2) не постаро од 90 дена.7. Уверение за вграден и баждарен фискален апарат.8. Доказ дека не е во сила правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај (потврда од надлежниот судски орган) не постара од 60 дена9. Копија од актот за поседување на сопствен капацитет за паркирање и одржување на возилата или договор за користење на таков, со важност од најмалку 4 години.10. Уплатница
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	Административна такса, Износ: 6000 денари Сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840 138 03182 Приходна шифра: 72231500 Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка Банка на примач: НБРМ Цел: издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници
ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО	Општински центар за услуги (ОЦУ)
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина ,соба бр. 50 од 8,00 – 16,00 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ - УСЛУГАТА ДО БАРАТЕЛОТ	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: - ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ – БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА - ПО ПТТ ПОШТА
РОК НА ЖАЛБА	8 дена од денот на приемот на решението
ЗАКОНСКИ ОСНОВ	Закон за превоз во патниот сообраќај, Член 8 (Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)
ЗАБЕЛЕШКА	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivapalanka.gov.mk
ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА	